



Туристичка Агенција НОА ТУРС

ул. Наум Наумовски Борче 50-2/7
+389 77 993 903 | +389 2 30 77 957

www.noatours.mk
info@noatours.mk

Монденскиот, традиционалниот, мистичен – неверојатно романтичен Санторини за време на најголемиот христијански празник Велигден е центар на светот! Имате можност да го посетите најсветото место на Санторини – Пиргос, каде на традиционален начин се прославува Христовото Воскресение. Архипелагот од вулкански острови (Киклади) се наоѓа 220 километри југоисточно од копното на Грција и со своите живописни и разнобојни карпи раскажува своја историја. Символот на грчкиот туризам, препознатлив по куќичките од бел камен со плави покриви е еден од 10-те најромантични дестинации во светот. Опфака територија од околу 96 км², должина на обала од околу 69 км.

ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕТО:

1 ден: Полетување од Солун, пристигнување во Санторини. По пристигнувањето, трансфер до избраниот хотел од табелата и сместување.

2 – 6 ден: Престој во избраниот хотел на база на избраната услуга. Слободно време за индивидуални активности, одмор или некои факултативни излети.

7 ден: Одјавување и напуштање на собите според хотелските правила. Слободно време до организираниот трансфер до аеродромот во Санторини . Полетување од Санторини, слетување во Солун.



Термин од 24.05.2019

Цени од 394 €

Kalimera Hotel 3* од 394 евра

Aqua Blue Hotel 4* од 634 евра

Santo Miramare Luxury Resort Hotel 4* од 767 евра

САНТОРИНИ ЛЕТО 2019				
Rodakas Hotel 3*	3***	RO	Santorini	€
Caldera Romantica 3*	3***	BB	Santorini	€
Holiday Beach Resort 3*	3***	RO	Santorini	€
Rodakas Hotel 3*	3***	RO	Santorini	€
Mediterranean Beach Hotel 4*	4****	BB	Santorini	€
Veggera Hotel 4*	4****	BB	Santorini	€
Rose Bay Hotel	4****	BB	Santorini	€
Museum Spa Wellnes Hotel 4*	4****	BB	Santorini	€

* Пакет аранжмани со вклучен хотел, авио билет, трансфер до избраниот хотел ...

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:

- Авионски билет Солун – Родос – Солун
- Сместување во избраниот хотел на база на избраната услуга
- Трансфер аеродром – хотел - аеродром

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:

- Превоз Скопје – Солун
- Задолжително патничко осигурување
- Останати индивидуални трошоци и факултативни екскурзии

* Аеродромски такси 41 еур

Цените се дадени по лице во евра за уплата во денари (1 еур= 62 мкд)

За потврда на резервација потребно е уплата од мин 30% депозит

Цените и расположливоста на места зависи од состојбата во момент на самата резервација

Голем избор на хотели – побарајте информации во агенција за бараниот термин на Вашето патување...

Информации и резервации на Ноа Турс 077 993 903